

БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА

МЕРКА 1.1

Помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството

До
АФПЗРР

Да биде пополнето и потпишано од корисникот – правно лице

Да

Име/назив на субјектот (според Централен регистар на РМ) _____		
ЕМБС: _____	ЕДБ: _____	
Седиште на субјектот:	Поштенски фах	Општина

Адреса: _____		
Моб: _____ Телефон: _____		
Име и позиција на лицето за контакт:		
Име:	Презиме:	Позиција:

ЕМБГ: _____	Моб: _____	
Име на банката:	Банкарска сметка:	

Адреса на земјоделското стопанство/претпријатие:		
Град/Село:	Улица:	Општина:

Во контекст на Барањето за исплата Ви ги доставувам следните специфични документи:

А. Специфични документи:

Поддршка	
Помош за маркетинг на земјоделски производи	Да

НАПОМЕНА: Корисникот е должен своерачно да ги заокружи документите кои се задолжителни за доставување.

Оригиналните документи како што се фактури, испратници и други ќе бидат заверени од страна на АФПЗРР и истите ќе бидат вратени на корисникот.

Ознаката Н/П значи не е потребно, ознаката ДА значи потврда за доставување на документ.

	Општи документи	
1	Тековна состојба на подносителот на барањето од Централен регистар на Република Македонија	Да
2	Решение за упис во Регистарот на производители на вино - копија заверена на нотар	Да
3	ВИ-1 образец за извоз на вино во Европската унија и/или уверение за квалитет односно Сертификат издадени од Државниот инспекторат за земјоделство	Да
4	Извозна фактура за извезено вино со потекло од Република Македонија во 2011 година- копија	Да
5	Фактури за направени трошоци за амбалажа (предна и задна етикета, стаклени флаши, ПВЦ капсула и тапа од плута) на флаширано и извезено вино со потекло од Република Македонија	Да
6	Извод од банка што го докажува плаќањето на фактурите со потпис и печат од банка	Да
7	Испратница за набавените репроматеријали	Да
8	Извозна Царинска декларација – копија	Да

